



Врз основа на член 10 став 3 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го објавува следното

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека ЈП Исар Штип на ден 25.09.2017 година до Регулаторната комисија за енергетика поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2018-2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-176/17 од 25.09.2017 година и Барање за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-177/17 од 25.09.2017 година.

Со поднесените Барања, ЈП Исар Штип бара регулираниот приход за секоја година од регулираниот период и соодветните тарифи са секоја водна услуга да изнесуваат:

1. За снабдување со вода за пиење или водоснабдување:

		2018	2019	2020
Регулиран приход	денари	109.537.524	114.012.277	118.253.275
Количина на испорачана вода	nm ³	2.281.076	2.281.856	2.295.191
Просечна тарифа	ден/nm ³	45,16	43,06	44,53

2. За собирање и одведување на урбани отпадни води:

		2018	2019	2020
Регулиран приход	денари	36.597.872	38.651.381	41.578.674
Количина на собрана и одведена урбана отпадна вода	nm ³	2.277.460	2.278.251	2.279.079
Просечна тарифа	ден/nm ³	15,96	16,78	17,59

Заинтересираните правни и физички лица, мислењата и предлозите во врска со објавеното Барање може да ги достават најдоцна до 11.12.2017 година, до 12.00 часот во Регулаторната комисија за енергетика, преку:

- Е-пошта: erc@erc.org.mk
- Факс: 02/ 32 33 586
- Адреса: Ул. Македонија бр. 25, палата Лазар Поп-Трајков - 6^{ти} спрат, 1000 Скопје

Скопје, 05.12.2017 година

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

